



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"Sluzben Vesnik"
administracija

Marsala

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

Среда, 16 август 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 50

ГОД. VI

Цена на овој број е 3.— дин. — Претплата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-505, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

454.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на Федеративна Народна Република Југославија а со цел да се примени правилно законот Президиумот на народната скупштина на ФНРЈ, дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 122, 123 И 124 НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ

I. По членот 122 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии осигуреникот може да даде тужба против второстепено решение донесено во постапката за остварување правата врз основа на социјалното осигурување, ако е со тоа решение повредено неговото со закон утврдено право. Исто така, по членот 123 од истиот закон, осигуреникот односно лицето кое што врз основа на законот се повикува за своето право, може да се даде тужба против второстепеното решение за инвалиднината, личната или фамилијарната пензија. Тужбата се дава до надлежниот околски суд, а кога се побија решението за инвалиднината или пензијата — до надлежниот окружен суд.

Прописите на членот 122 и 123 од споменатиот закон треба да се разберат така, во споровите од чл. 122 тужбата да се подава до околскиот суд на чие што подрачје се навојја седиштето на државниот орган кој што во прв степен донесол решение што се побива со тужбата, а во споровите од чл. 123 тужбата се подава до окружниот суд на чие подрачје осигуреникот има пребивалиште во времето кога е поднесена тужбата.

Како спорови од членот 123 на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии ќе се земат сите спорови по решенијата што во прв степен ги донесува министерството за социјалните грижи на народната република врз основа на точ. 1—4 на членот 102 од тој закон.

II. По членот 124 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, во административната или во судската постапка за остварување правата врз основа на социјалното осигурување, осигурениците се ослободени од плаќање на сите државни такси.

Овој пропис треба да се разбере така, дека ослободувањето од плаќањето на такси го опфаќа и ослободувањето на осигуреникот од плаќањето на парнични трошкови, ако је загуби парницата. Само во случајот кога осигуреникот ги злоупотребува своите процесни права водејќи ја парницата без никаква основа (парничење од бес), судот може да го задолжи осигуреникот да ги плати трошковите предизвикани со водењето на постапката.

С. бр. 1753

8 август 1950 године

Белград

Президијум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар:

М. Перуничич, с. р.

Претседател:

Др. И. Рибар, с. р.

455.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, а со цел да се примени правилно законот Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 88 ТОЧ. 7 НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Во членот 88 точка 7 на Законот за државните службеници прописано е дека службата престанува по силата на законот кога службеникот ќе ја наврши прописаната граница на староста.

Прописот на членот 88 точка 7 на Законот за државните службеници треба да се разбере така, дека треба да се земе прописаната старосна граница да е навршена и во случајот кога осигуреникот — службеник стекнал право на старосна пензија по чл. 55 на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии. Спрема тоа, со денот на стечувањето правото на старосната пензија службата престанува по силата на законот, доколку со одделно решение на надлежниот орган службеничкиот однос не биде продолжен.

Во смисла на членот 91 и 91а на Законот за државните службеници платата припаѓа до крајот на оној месец во кој службата престанала, а ако фактичното разрешување од должноста настапило подоцна, платите што се исплатени до крајот на месецот во кој што е извршено разрешувањето од должноста ќе се пресметаат како исплата на доспеали износи на пензијата за тоа време, со тоа што од службеникот нема да се наплатува евентуалната разлика помеѓу пензијата што му припаѓа и примената плата.

Со оглед на началото на единственоста на социјалното осигурување на работниците и службениците, ова толкување важи аналогно и за работниците.

С. бр. 1754

8 август 1950 године

Белград

Президијум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар:

М. Перуничич, с. р.

Претседател:

Др. И. Рибар, с. р.

456.

Врз основа на точката 3 од Напатствието за регистрската служба кај околските народни одбори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/50), издавам

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНАЕТСКИТЕ ДУКЈАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Регистрацијата (уписот во регистер) на задружните организации, занаетските дукјани и работилници ќе се врши по прописите од оваа наредба.

Прописите од оваа наредба не се однесуваат на повисоките сојузи на земјоделските задруги (обласните, покраинските, републичките и Главните задружни сојузи на ФНРЈ) и на стручните занаетски организации — занаетските комори (околистките односно градските, обласните покраинските и републичките).

2. Како задружни организации во смисла на оваа наредба се подразбираат задругите од сите видови (земјоделските, занаетските и др.), околистките сојузи на земјоделските задруги и претпријатијата на задружните организации (на околистките и републичките сојузи на земјоделските задруги).

За занаетски дукјани што ќе се регистрираат по оваа наредба, се подразбираат приватните занаетски дукјани.

Државните занаетски дукјани што се осниваат и работат по прописите од Основниот закон за државните стопански претпријатија, се регистрираат по прописите на споменатиот закон и по Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/46 и бр. 14/50).

Занаетски работилници чија регистрација ќе се врши по оваа наредба, се сметаат работилниците на задружните и општествените организации, на државните надлештва, установи и претпријатија што работат со трети лица.

Занаетските работилници што се осниваат и работат само за потребите на оснивачот а не работат со трети лица, без оглед на кој стопански сектор се (државен, задружен или приватен), се сметаат како работни граници на оснивачот на работилницата. Овие работилници се запишуваат како работни граници на оснивачот на работилницата во соодветниот регистер во кој е и до колку е регистриран и нивниот оснивач.

3. Регистрот на задружните организации односно занаетските дукјани и работилници го водат поверенствата за финансии на околистките (градските, односно реонските) народни одбори, и тоа одделен за задружните организации а одделен за занаетските дукјани и работилници.

Во соодветните регистри што ги води поверенството за финансии на околисткиот (градскиот, односно реонскиот) народен одбор во смисла на претходниот став се запишуваат задружните организации, занаетските дукјани и работилници чието седиште се навојга на подрачјето на тој народен одбор.

Во регистрот на задружните организации, при регистрирањето на задружната организација што има занаетска работилница што работи со трети лица, во рубриката „Забелешки“ треба да се наизапи дека одосената задружна организација има занаетска работилница и дека оваа работилница е регистрирана одделно во регистрот на занаетските дукјани и работилници.

II. ПОСТАПКА НА РЕГИСТРАЦИЈАТА

Пријава за регистрација

4. За упис во регистрот на задружните организации, односно занаетските дукјани и работилници мора да се поднесе пријава.

Пријавата за регистрација мора да содржи:

✓ 1) дата (ден, месец и година) на одржаното оснивачко собрание за задружната организација, број и дата на дозволата за водење на занаетски дукјан односно на овластувањето за работење на занаетската работилница, како и назив на органот кој што ја издал дозволата односно овластувањето.

2) назив на задружниот сојуз односно на занаетската комора во која што е зачленета задругата, односно назив на органот под чие што раководство се навојга занаетската работилница;

3) назив на задружната организација односно фирмата на занаетскиот дукјан или работилница, а доколку овие имаат и скратен назив односно фирма, да се наведе и тој назив;

4) седиште и подрачје на работењето на задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница;

5) предмет на работењето односно граница на дејноста а кај селанските работни задруги и тип на задругата;

6) износ на основните и обртните средства, а кај селанските работни задруги и поврвини на земјиштето внесено во задругата;

7) список на работните граници (точ. 2 ст. 5 од оваа наредба) и местото дека се навојгаат, доколку овие ги има; и

8) имиња, занимања и својства на лицата овластени за потпишување задружната организација, односно занаетскиот дукјан или работилница, и границите на овластувањето.

5. Со пријавата за регистрација мораат да се приложат следни исправи:

1) решение на надлежниот државен орган за одобрување нацртот на правилата на задружната организација (за задругите и околистките сојузи на земјоделските задруги), дозвола за водење на занаетскиот дукјан односно овластување за работење на занаетската работилница;

2) правила на задружната организација (за задругите и околистките сојузи на земјоделските задруги) што ги одобрил надлежниот државен орган а оснивачкото собрание ги потврдил; и

3) оригинални потписи на лицата овластени да ја потпишуваат задружната организација, односно занаетскиот дукјан или работилница.

Доколку на органот на државната управа, што ја издава дозволата за водење на занаетските дукјани односно овластувања за работење на занаетските работилници со одделни прописи му е ставено во должност заверениот препис од издадената дозвола односно овластување да го испраќа непосредно до надлежното поверенство за финансии заради регистрирање, во тој случај со пријавата за регистрација на занаетскиот дукјан односно работилница нема да се поднесува исправата наведена под 1) од оваа точка.

Пријавата, како и сите прилози се поднесуваат во еден примерок. Прилозите се поднесуваат во препис кој што мора да биде заверен на начинот предвиден со постоеките прописи за заверка на преписите.

6. Пријавата за регистрација ја поднесува лицето овластено да ја застапува задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница (претседател на управниот одбор, односно одговорниот раководител, раководителот, сопственикот на занаетскиот дукјан).

Пријавата мора да се поднесува најкасно во срок од 30 дена од денот на одржаното оснивачко собрание (за задружните организации) односно од издавањето на дозволата или овластувањето (за занаетски дукјани и работилници), односно од денот кога на лицето овластено да застапува ќе му се стават на располагање сите податоци од точ. 4) ст. 2 од оваа наредба.

Пријавување и регистрација на промените

7. Подносителот на пријавата за регистрација (точ. 6 ст. 1 од оваа наредба) должен е да поднесе пријава и за промените што ќе настанат во текот на работењето на регистрираната задружна организација односно занаетскиот дукјан или работилница, а се однесуваат на: називот односно фирмата, седиштето и подрачјето на работењето, предметот на работењето односно гранката на дејноста или типот на селанската работна задруга, задружниот сојуз односно занаетската комора во која што е зачленета задругата или органот под чие раководство се навојга занаетската работилница, работните граници, задружните правила, овластувањето за потпишување и престанок односно ликвидација на задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница.

✓ 8. Ако две или повеќе задруги се соединат во една задруга, новооснованата задруга треба одделно да се регистрира, а задругите што се соединиле треба да се избришат од соодветниот регистер, назначувај

ки во рубриката „Забелешки“ дека бришењето е извршено поради соединување и во исто време да се наведе називот на новооснованата задруга.

9. Ако една задруга се подели во две или повеќе задруги, новооснованите задруги треба одделно да се регистрираат, а задругата што се дели треба да се брише од соодветниот регистер, со назнака во рубриката „Забелешки“ дека бришењето е извршено заради поделба, и во исто време да се наведат називите на новооснованите задруги.

10. Во случај пак една задруга да се присоедини (приклучи) кон друга задруга, задругата што се присоединува (приклучува) треба да се брише од соодветниот регистер, назначувајќи во рубриката „Забелешки“ дека бришењето е извршено заради присоединување (приклучување) кон друга задруга и во исто време да се наведе називот на оваа друга задруга а во регистрот на задругата со која бришаната задруга се обединила во рубриката „Забелешки“ треба да се наведе називот на задругата што се присоединила (приклучила).

11. Ако една задруга го промени седиштето, така да би било надлежно за нејзината регистрација поверенството за финансии на другиот околински (градски, односно реонски народен одбор), оваа промена ќе му се пријави на поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, односно реонскиот) народен одбор кај кого таквата задруга била до тогаш регистрирана.

Врз основа на оваа пријава, поверенството за финансии кај кого задругата е запишана во регистрот, ќе донесе решение за нејзиното бришење од својот соодветен регистер и ќе го испрати, заедно со пријавата за промената на седиштето и со заверениот извод на последната состојба на уписот што постоји во регистрот што се однесува до бришаната задруга, до поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, односно реонскиот) народен одбор, надлежен за регистрација спрема новото седиште на задругата, а во едно ќе го објави бришењето на задругата од својот регистер.

Поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, односно реонскиот) народен одбор, надлежно за регистрација спрема новото седиште на задругата, ќе ги внесе во својот соодветен регистер сите постоечки уписи на задругата спрема изводот што му е испратен во смисла на претходниот став, а после тоа ќе ја објави регистрацијата и содржајот на уписот во службениот лист на народна република (точ. 24 од оваа наредба).

12. Прописите на точ. 8, 9, 10 и 11 од оваа наредба ќе се применуваат и на занаетските дукјани односно работилници, доколку би дошло до нивното обединување, поделба, присоединување (приклучување), односно промена на седиштето во смисла на наведените прописи.

13. Пријавата за промените од точ. 7, 8, 9, 10 и 11 на оваа наредба се поднесува во рок од 30 дена од денот кога станала промената, односно од денот кога на подносителот на пријавата ќе му се стават на располагање податоците за промените од наведените точки.

Со пријавата за упис на промените ќе се приложат исправите врз основа на кои што тие промени настанале, биле одобрени односно потврдени. Пријавата и прилозите се поднесуваат во еден примерок. Прилозите се поднесуваат во препис кој што мора да биде заверен на начинот предвиден во точ. 5 ст. 3 на оваа наредба.

14. Промените што ќе настанат во текот на годината во основните и обртните средства на задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница, како и промените што ќе настанат во поврвината на вкупното земјиште внесено во селанската

работна задруга, се пријавуваат за регистрација на крајот на годината, и тоа за задружните организации (точ. 2 ст. 1) и занаетските работилници (точ. 2 ст. 4 на оваа наредба) — врз основа на состојбата на основните и обртните средства, односно поврвината на вкупното земјиште внесено во селанската работна задруга спрема завршната сметка на задружната организација односно занаетската работилница одобрена од страна на надлежниот државен орган, а за приватните занаетски дукјани — спрема состојбата на основните и обртните средства на занаетскиот дукјан на 31 декември на минатата година.

Пријавата за промените од претходниот став ќе се поднесе во рок од 30 дена од донесувањето на одлуката за одобрување на завршната сметка на задружната организација или занаетската работилница, односно за приватните занаетски дукјани од 31 декември на минатата година.

Книга за регистрација

15. За регистрација на задружните организации односно занаетските дукјани и работилници-поверенството за финансии на околинските (градските, односно реонските) народни одбори ќе вовеле следни книги:

1) одделен регистер за задружните организации (задругите од сите видови, околинските сојузи на земјоделските задруги и претпријатијата на околинските и републичките сојузи на земјоделските задруги), а одделен за занаетските дукјани и работилници;

2) одделен именик со регистрот за задружните организации, а одделен со регистрот за занаетските дукјани и работилници;

3) збирка на исправи (досие) одделно за секоја поодделна задружна организација (задруга, околински сојуз на земјоделски задруги, претпријатие на околински или републички сојуз на земјоделските задруги), односно занаетски дукјан или работилница.

а) Регистри

16. Регистрите се водат во форма на цврсто укоричени книги, чиите страни се нумерисани проширени со емственик, а краиштата на емственикот се запечатени со восок на кој што поверенството за финансии, надлежно за регистрација го става својот печат. Пред почетокот на запишувањето повереникот за финансии ги заверува регистрите со својот печат и потпис.

17. Секоја поодделна задружна организација односно занаетски дукјан или работилница има во соодветниот регистер свој одделен лист во кој што се запишуваат сите податоци наведени во точ. 4 ст. 2 на оваа наредба, како и сите промени што настанале подоцна (точ. 7—11 и точ. 14 ст. 1 од оваа наредба), а спрема обрасците за регистрација бр. 1 и бр. 2, што се составен дел на оваа наредба.

Сите уписи во соодветниот регистер се вршат со мастило и не смее да има никакви флека. Нешто ако би се запишало погрешно, исправката ќе се изврши така, погрешно запишаниот збор или дел од текст да се прецрта, со тоа поранешниот упис да се гледа, а новиот упис јасно да се напише над прецртаниот. Исправката се врши со црвено мастило.

Откога ќе се заврши уписот по една пријава, под него треба да се подвлече хоризонтална линија (црта) преку целиот лист. Кога ќе се пополни листот до крај, називот на задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница, треба да се пренесе на нов лист од истиот регистер. Последниот упис на крајот на листот во целост мора да се заврши на тој лист, а не да се пренесува делимично на нов лист.

Секој упис во регистер мора да биде потпишан од страна на службеникот кој што е определен за водење на регистрот.

б) Именици

18. Имениците го содржуваат по азбучен ред пописот на сите задружни организации односно занаетски дукјани и работилници записани во соодветниот регистар, со означување бројот на регистарскиот лист на кој задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница е записана.

в) Збирка на исправи (досие)

19. Збирката на исправи (досие) се води во форма на корици на кои што се пишува називот на задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница и бројот на регистарскиот лист.

Во збирката на исправи се ставаат сите исправи врз основа на кои уписот во регистар е извршен (пријави на нив приложени исправи, задружни правила, решенија што издава повереникот за финансии за поодделни уписи во регистар и на тоа слично).

Ажурност и арегистрацијата и донесување решенија за регистрацијата

20. Регистрите, имениците и збирките на исправи мораат да бидат во потполна ажурна состојба. Податоците по пријавите поднесени за регистрација, како и по пријавите што се поднесени за подоцна настанатите промени, мораат да бидат запишани во соодветниот регистар најдоцна во рок од два дена од денот на донесувањето на решението со кое се поvoluва уписот во регистар.

Уписот во регистар може да се изврши само врз основа на решение од повереникот за финансии на околинскиот (градскиот, односно реонскиот) народен одбор кај кого се води регистарот за односната задружна организација односно занаетскиот дукјан или работилница.

Решението за упис во регистар повереникот за финансии го донесува во рок од два дена од денот на приемот на пријавата, а одкога претходно ќе ја испита поднесената пријава и односните прилози.

21. Решението за извршен упис во регистар како и решението за запишување на подоцна настанатата промена, поверенството за финансии и го издава на односната задружна организација односно занаетскиот дукјан или работилница (на подносителот на пријавата за регистрација).

Во решението ќе се изведат сите податоци што се внесуваат во регистарот, со назначување бројот на регистарскиот лист на кој што е записана задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница.

22. На решението на поверенството за финансии со кое се отфрлува уписот во регистар, подносителот на пријавата односно лицето овластено да ја застапува задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница може да се поднесе жалба до непосредно повисокиот финансиски орган во рок од 30 дена од денот на приемот на решението со кое се отфрлува уписот.

Чување на книгата за регистрација

23. Регистрите, имениците и збирките на исправи се чуваат во одреден орман под клуч што се наоѓа кај соодветниот службеник на кој што му е доверено водењето на регистрација на задружните организации односно занаетските дукјани и работилници.

Објавување на регистрацијата во службениот лист

24. После извршениот упис во регистар, поверенството за финансии, на трошок на задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница го објавува содржајот на уписот во скратена форма

во службениот лист на народната република. Објавата на уписот треба да содржи: Назив на задружната организација односно фирма на занаетскиот дукјан или работилница, седиште и подрачје на работењето, предмет на работењето односно гранка на дејноста и фамилијарни и родени имиња на лицата овластени за потпишување.

Испраќање на пописот и давање податоци за регистрацијата

25. Министерствата на финансии на народните републики ќе водат попис на сите регистрирани задружни организации, занаетски дукјани и работилници на својата територија, одделно за задружните организации а одделно за занаетските дукјани и работилници.

Овој попис треба да содржи: назив на задружната организација односно фирма на занаетскиот дукјан или работилница, седиште, износ на основните и обртните средства а кај селанските работни задруги и тип на задругата како и поврвнина на земјиштето внесено во задругата.

Во цел на оваа евиденција, поверенствата за финансии на околинските (градските, односно реонските) народни одбори ќе му поднесуваат на министерството на финансии на народната република на почетокот на секоја следна година за минатата година попис на сите задружни организации односно занаетски дукјани и работилници регистрирани кај нив, со податоците наведени во претходниот став и тоа најдоцна до 25 јануари на следната година. Врз основа на овие пописи, министерствата на финансии на народните републики составуваат попис за целата своја територија и еден примерок од овој попис го испраќаат до Министерството на финансии на ФНРЈ.

26. Поверенството за финансии надлежно за регистрација на задружните организации односно на занаетските дукјани и работилници ќе им дава по потреба на другите поверенства на истиот народен одбор (на поверенството за земјоделие, на поверенството за трговија и снабдување на поверенството надлежно за работите на занаетството итн.) податоци за извршените уписи во регистрите, што на сие други поверенства им се потребни во рамките на нивната работна надлежност.

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

27. Лицето што е должно да поднесе пријава за регистрација на задружната организација, занаетската работилница задружната или општествена организација односно приватниот занаетски дукјан, што не ќе поднесе или неблагоприятно поднесе пријава за регистрација, како и пријава за настанатите промени, ќе се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Административно-казнена постапка води и решение во прв степен донесува извршниот одбор на околинскиот (градскиот, односно реонскиот) народен одбор кај кој што се води регистрацијата. На првостепеното решение може да се изјави жалба до непосредно повисокиот орган од органот што ја изрекол казната — во рок од 8 дена од денот на соопштувањето на решението.

28. Лицето што е должно да поднесе пријава за регистрација на занаетска работилница од државно надлештво, установа односно претпријатие, што не ќе поднесе или неблагоприятно поднесе пријава за регистрација како и пријава за подоцна настанатите промени, сторува дисциплинска вина и ќе се казни по постоежките прописи за дисциплинската одговорност.

29. Службениците на поверенството за финансии што несправно, немарно или неблагоприятно водат регистрација или не поднесуваат извештај по пропиените од оваа наредба сторуваат дисциплинска вина

Регистерски лист бр. — свеска — страна —
Назив на задружната организација: _____

Скратен назив: _____

Регистерски лист бр. — свеска — страна —

Дата на основната регистрација: _____

1	2	3	4	5	6	7
Реден број на уписот	Број и дата на решението врз основа на кое е извршен уписот	Дата, (ден, месец и година на одржаното оснивачко собрание односно оснивањето на задружната организација	Предмет на работењето, односно гранка на дејноста а кај селанските работни задруги и тип на задругата	Износ на основните средства; а кај селанските работни задруги и поврнината на земјиштето вклучено во задругата	Износ на обртните средства	Седиште и подрачје на работењето

8	9	10	11	12	13	14
Работни огранци и место дека се навојуваат	Назив на задружниот сојуз односно занаетската комора во која е задругата зачленета	Имиња, занимања и својства на лицата овластени за потписување на задружната организација и границите на овластувањето	Промена и назив на задружната организација	Број и дата на решението врз основа на кое е извршено бришењето од регистрот	Потпис на службеникот што го извршил уписот во регистер	ЗАБЕЛЕШКИ

Образец за регистрација бр. 1
(Регистер на задружните организации)

Регистерски лист бр. — свеска — страна —
Фирма на занаетскиот дукјан односно работилница: _____

Скратен назив на фирмата: _____

Регистерски лист бр. — свеска — страна —

Дата на основната регистрација: _____

1	2	3	4	5	6	7
Реден број на уписот	Број и дата на решението врз основа на кое е извршен уписот	Број и дата на дозволата за водење занаетски дукјан односно овластувањето за работење на занаетската работилница, како и назив на органот што ја издал дозволата односно овластувањето,	Предмет на работењето односно гранката на дејноста	Износ на основните средства	Износ на обртните средства	Седиште и подрачје на работењето

8	9	10	11	12	13	14
Работни огранци и место дека се навојуваат	Назив на органот под чие раководство се навојува занаетската работилница	Имиња, занимања и својства на лицата овластени за потписување на занаетскиот дукјан односно работилница и границите на овластувањето	Промена во називот на фирмата	Број и дата на решението врз основа на кое е извршено бришењето од регистрот	Потпис на службеникот што го извршил уписот во регистрот	ЗАБЕЛЕШКИ

Образец за регистрација бр. 2
(Регистер на занаетските дукјани и работилници)

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

30. Поверенствата на народните одбори кои што до влегувањето во сила на оваа наредба водиле регистри на задружните организации односно занаетските дукјани и работилници, а по Напатствието за регистерската служба кај околинските народни одбори („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/50), и по оваа наредба не се повеќе надлежни за тоа, ќе му ги предадат своите книги за регистрација на поверенството за финансии што е надлежно по оваа наредба за регистрација на задружните организации односно занаетските дукјани и работилници.

Доколку овие книги уште не се во потполност искористени, а можат да се употребат за регистрација по оваа наредба, поверенството за финансии ќе ги искористи во потполност со евентуални исправки во саканите рубрики спрема обрасците од оваа наредба.

31. Окружните судови кај кои до сега биле регистрирани задружните организации односно занаетските дукјани или работилници, ќе состават извод на последната состојба од уписот во својот регистер за секоја поделена регистрирана задружна организација односно занаетски дукјан или работилница, освен за сите од ст. 3 на оваа точка, ќе му го достават заедно со решението за бришење од својот регистер на поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, односно реонскиот) народен одбор надлежен за регистрација по оваа наредба.

Врз основа на изводот и решението за бришење доставени во смисла на претходниот став, поверенството за финансии ќе изврши упис во својот сопствен регистер и по потреба ќе побара од задружната организација односно занаетскиот дукјан или работилница дополнителни податоци.

За задружните организации односно занаетските дукјани и работилници што се записани во трговскиот регистер кај окружните судови а кои се навогјаат во ликвидација, окружните судови нема да состават извод во смисла на ст. 1 од оваа точка ниту да ги испраќаат до надлежното поверенство за финансии.

32. Поблиски прописи за примена на оваа наредба донесуваат по потреба министрите на финансии на народните републики.

33. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 17077

31 јули 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансии на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

457.

Врз основа на точ. 11 од Наредбата на Владата на ФНРЈ за надлежноста за решавање работите од подрачјето на планирањето во врска со планот на 1950 година („Службен лист на ФНРЈ” 40/50) а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ НА ДЕЈНОСТА НА СОВЕТОТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

1. Гранките на дејноста на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ се:

- 1) гранката 128 — графичка индустрија,
- 2) гранката 911 — културно-просветна.

II. Кои пронаводи ќе опфатат гранките 128 и 911, ќе се определат со номенклатурата на балансите и клучните групи од споменатите гранки.

III. Ова решение влегува во сила веднаш,

Бр. 3769

25 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ,

Претседател на Советот за наука и култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

458.

Врз основа на чл. 2 ст. 3 од Уредбата за трговијата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ” бр. 27/50), а во согласност со Министерот на финансии на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БОНОВИТЕ СО КОИ СЕ КУПУВА СТОКА ВО ТРГОВИЈАТА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДА СЕ КУПИ СТОКА ВО СЛОБОДНА ПРОДАЖБА

I. Импелите на бонови за купување стока во трговијата по сврзаните цени можат да купуваат стока што се продава во слободна продажба по слободно формираните цени. Импелите на бонови должни се претходно да ги поднесат боновите до филијалата на Народната банка на ФНРЈ или до поштата кои ќе извршат заверка на боновите со ставане печат врз купоните. Купувањето на горниот начин може да се врши на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2. При купувањето на стоката врз основа на боновите што се снабдени со печат на Народната банка на ФНРЈ или поштата, потрошачите имаат попуст од 60% од цената по која се продава стоката во слободна продажба, те, тие плаќаат во готово 40% од цената во слободна продажба и во ист износ се даваат купони снабдени со споменатиот печат.

3. Боновите заверени на начинот од точката 1 од ова решение можат да се користат само за купување стока по слободно формираните цени во слободна продажба, а не и за купување стока што се продава во трговијата по сврзаните цени.

4. Претпријатијата што продаваат стока во слободна продажба должни се секои 10 дена да и поднесат извештај на надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ за примените купони на начинот што е прописан за правдање на продадената стока во трговијата по сврзаните цени.

Извештаите се поднесуваат до филијалата на Народната банка на ФНРЈ во следни срокови: до 13-иот во месецот за I декада, до 23-иот во месецот за II дека и до 3-иот за III декада на минатиот месец.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 5563

2 август 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен

Го застапува

Министер на Владата на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ

Инж. Милентије Попович, с. р.

459.

Врз основа на чл. 13 со Уредбата за здравствениот преглед (фитопатолошката контрола) на овоштитето во внатрешниот промет и овоштитето наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РЕОНИ ЗАРАЗЕНИ СО КАЛИФОРНИСКА ШТИТАСТА ВОШКА

I. Се прогласуваат заразени со калифорниска шти-таста вошка (*Aspidiotus perniciosus Comst*) долу наведе-ните реони:

1) На територијата на Народна Република Србија:
а) целата територија на Автономната Покраина Војводина;

б) реоните на градските народни одбори: Бел-град, Велика Плана, Косовска Митровица, Крагујевац, Пекј, Приштина, Светозарево, Смедерево, Титово У-жице, Чачак и Шабац;

в) реоните на околските народни одбори: на околицата белградска, аријска (месните народни од-бори Миросалци, Церова, и Латвица), љубичко-трнав-ска (месните народни одбори Мрчајевици, Горичани, Лучице, Парменци, Катрга — Рошци, Миоковци), жич-ка, моравичка (месните народни одбори Прилике и Ивањица), поцерска (месните народни одбори Предво-рица, Корман и Мрѓеновац), пожешка (месните на-родни одбори Гугаљ, Јелендо, Тучково, Паприште, Средње Добриње, Пилатовићи и Љини), посаво-там-навска (месните народни одбори Бељин, Дебри и Суво Село), таковска (местен народен одбор Сави-нац—Шарање) и титово-ужичког (месните народни одбори Севојна, Потпекј и Горјане).

2) На територијата на Народна Република Хр-ватска:

а) реоните на градските народни одбори: Бјело-вар, Вараждин, Винковци, Вировитица, Вуковар, Го-спикј, Баково, Загреб, Карловац, Копривница, Нова Градишка, Осијек, Ријека (Сушак), Сисак, Славонска Пожега и Славонски Брод;

б) реоните на околските народни одбори: Бели Манастир, Бјеловар, Бриње, Гарешница, Глина, Го-спикј, Грачац, Грубишно Поље, Валпово, Вараждин, Велика Горица, Винковци, Вировитица, Војникј, Врбо-вец, Вуковар, Дарувар, Доња Стубица, Доњи Михо-љац, Дуго Село, Двор, Баково, Бурђевац, Жупања, Загреб, Златар, Иванец, Јастребарско, Карловац, Кла-њец, Копривница, Костајница, Крапина, Крижевци, Кутина, Лудбрег, Нашице, Нова Градишка, Новска, Огулин, Ораховица, Осијек, Пакрац, Петриња, По-дравска Слатина, Преграда, Прелог, Самобор, Сисак, Славонска Пожега, Славонски Брод, Зелина, Чаковец и Чазма.

3) На територијата на Народна Република Слове-нија:

а) реоните на градските народни одбори: Љу-бљана, Марибор и Џеље;

б) реоните на околските народни одбори: Горња Радгона, Доња Лендава, Камник (месните на-родни одбори Вир, Домжале и Превоје), Крањ (ме-сните народни одбори Пуштал, Стара Лока, Трата, Сора, Лог, Селца, Жабница, Крањ, Битње, Бесница, Дупље, Кокрица, Високо, Велесово, Предосље и Шко-фја Лока), Кршко (месните народни одбори Аргиче, Бизелско, Брежиге, Чатеж, Делња Вас, Добова, Гло-боко, Јесенице, Капела, Костањевича, Св. Криж, Кр-шка Вас, Кршко, Лесковец, Пинече, Сенуше, Севница, Сромље, Стара Вас, Стари Град, Видем, Злоле, Бучка и Липоглав), Љутомер, Марибор околица, Мурска Со-бота, Ново Место (месните народни одбори Бела Церкев, Добрушка Вас, Доле при Шкоцјану, Горња

Сушице, Градишче, Јаблан, Каменце, Картаљево, Лоч-на, Ново Место, Ореховица, Пречна, Прекопа, Смоле-ња Вас, Штоличе, Стража, Шт. Јернеј, Шт. Петер, Шкодијан, Шмарјешке Топлице, Шмарјета, Шмихел, Вавра Вас, Замешко, Збуре и Шмарје), Пољчане (ме-сните народни одбори Шмарје при Јелнах, Св. Рок на Сотли, Зг. Ложница, Шенковец, Прихова, Чрешње-вец, Зг. Бистрица, Жабљек, Лапорје, Наколе, Студе-нице, Пољчане, Св. Петер, Подчетртек, Безина, Оплот-ница, Рогатец и Слов. Коњице), Птуј, Толмин (ме-снийот народен одбор Кобарид), Џеље околица (ме-сните народни одбори Лашко, Св. Јуриј, Шкофја Вас, Соцка и Жалец) и Чрномељ (месните народни одбо-ри Добличе, Градац, Грибље, Подземел (Примостек) и Странска Вас).

4) На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) реонот на градскиот народен одбор Дер-вента;

б) реоните на околските народни одбори: Бо-сански Брод, Босански Шамац (меснийот народен од-бор Босански Шамац), Дервента, Модрич, Србац и Фојница (месните народни одбори Кисељак и Фој-ница).

II. Ова решение има важност до 1 мај 1951 го-дина.

Бр. 5216

31 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за земјоделие
и шумарство,

инж. Мијалко Тодорович, с. р.

460.

Врз основа на чл. 6 и 12 од Уредбата за работните норми („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 109/48), доне-сувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ НОРМИ ГНУ 900, ГНУ 200, ГНУ 601, ГНУ 701, ГНУ 400, ГНУ 410, ГНУ 440, ГНУ 814, ГНУ 361, ГНУ 301 И ГНУ 531 ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Работните норми за работите на пренесување материјал на градилиште ГНУ 900, работните норми за земјани работи ГНУ 200, работните норми за тесарски работи на зградите 601, работните норми за браварски работи на зградите ГНУ 701, работните норми за бетонски работи ГНУ 400, армирано-бетонските работи ГНУ 410, и машинско уградување на бетон ГНУ 440, ра-ботните норми за работите за изработка надворешен во-довод ГНУ 814, работните норми за покривачки ра-боти на зградите ГНУ 361, работните норми за зидар-ски работи на зградите ГНУ 301, и работните норми за работите на боење со посна и мрсна боја на зградите ГНУ 531 печатени како одделни изданија, составен се дел на ова решение и ќе се применуваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југо-славија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-родна Република Југославија“.

Бр. 10630

8 август 1950 године

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за градежништво и
градежна индустрија

Љупчо Арсов, с. р.

461.

Врз основа на овластувањата од точ. 69 од Напатствието за спроведување на првите избори на работничките совети и управните одбори на државните стопански претпријатија давам следно

ОБЈАСНУВАЊЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОМИСИИ ЗА ИЗРАБОТКА СПИСОЦИ НА ИЗБИРАЧИТЕ ВО ОГРАНЦИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ПОГОНОТ, ГРАДИЛИШТЕТО, РАБОТИЛИШТЕТО И СЛИЧНО) И ЗА ГЛАСАЊЕТО ПРЕКУ ПОШТА ЗА ИЗБОРИТЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ

1) Синдикалната организација на државното стопанско претпријатие што има повеќе огранци (погони, градилишта, работилишта, филијали, пословници и слично) меѓусебно доста оддалечени, ќе определи за секој таков огранок по една комисија за изработка списоци на избирачите, која ги има сите функции определени со Напатствието за спроведување на првите избори за работнички совети и управни одбори на државните стопански претпријатија за огранокот при кој е формирана и има врска непосредно со изборната комисија на претпријатијето.

2) Кај државните стопански претпријатија, што имаат огранци (погони, градилишта, работилишта, филијали, пословници, испостави и слично) вон од своето седиште, а овие огранци имаат само неколку работници-службеници така, што не можат да формираат одделни гласачки места, тогаш тие можат да гласаат преку пошта. Во таа цел изборната комисија на претпријатијето на секој таков огранок ќе му испрати благовремено по една кандидатска листа и онолку гласачки ливчиња колку што има гласачи со напатствие за начинот на гласањето така, да работниците-службениците запослени во нив можат да гласаат неколку дена пред самите избори, како би стасале гласачките ливчиња на изборната комисија на претпријатијето најдоцна на денот на изборите.

Гласачот гласа на тој начин, што гласачкото ливче на кандидатската листа за која сака да гласа со евентуални изменувања во смисла на точ. 39 ст. 2 од Напатствието за спроведување на првите избори на работничките совети и управните одбори на државните стопански претпријатија го става во еден неадресиран плик, и го залепува. По тоа раководителот на огранокот во присуство на сите гласачи ги става таквите пликови со гласачките ливчиња во еден заеднички плик, кој ќе се запечати и експрес препорачано ќе се испрати преку пошта до изборната комисија на претпријатијето. На адресираниот плик во улогот треба да се стави следен текст: „За изборите на работнички совети определени за денот.....“.

Претседателот на изборната комисија на претпријатијето примените пликови на денот на изборите ќе ги отвори во присуство на членовите на избирачкиот одбор и гласачките ливчиња не отворени ќе ги стави во гласачката кутија. Во записникот на избирачкиот одбор ова ќе се констатира, како и тоа дека пливките стасале неповредени со назначување бројот на стасаните гласачки ливчиња од секој огранок.

Гласачките ливчиња што ќе стасаат после денот на изборите нема да се земаат во оглед, т. е., ќе се сметаат како да не стасале.

Белград, 14 август 1950 година

Го застапува

Претседателот

На Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ

инж. Милентије Попович, с. р.

Министерството на поморството на ФНРЈ, по извршенето сравнување со изворниот текст, установило дека во текстот на Правилникот за организација и работење на Југословенскиот регистар на бродовите објавен во прилогот бр. 6 на „Службениот лист на ФНРЈ“ бр.41 од 21 јуни 1950 год. се поткраја долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИ

1) Во чл. 29 став 1 на место „одредува по своите технички прописи“, треба да стои „одредува по важекјите прописи“.

Бр. 12541 — Од Министерството на поморството на ФНРЈ, 12 август 1950 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“, во бројот 15 од 31 мај 1950 година објавува:

Указ за помилување лица осудени со извршни пресуди од околските и окружните народни судови;

Задолжително толкување на точката 9 и 11 на Указот за хотелот „Јадран“ во Тиват и хотелот „Зирјевич“ во Никшич;

Решение за забранување да се продава и употребува пастата за заби со марка „Одол“ и „Саргов калодонт“ како штетни и опасни по здравјето за луѓето;

СОДРЖАЈ

Страна

454. Задолжително толкување на чл. 122, 123 и 124 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии — — — — —	853
455. Задолжително толкување на членот 88 точ. 7 од Законот за државните службеници —	853
456. Наредба за регистрација на задружните, организации, занаетски дукјани и работилници —	853
457. Решение за определување гранки на дејноста на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ — — — — —	858
458. Решение за користење бонови со кои се купува стока во трговијата по сврзани цени за купување стока во слободна продажба —	858
459. Решение за прогласување реони заразени со калифорниска штитаста вошка — — —	859
460. Решение за применување во градежништвото работни норми ГНУ 900, ГНУ 200, ГНУ 601, ГНУ 701, ГНУ 400, ГНУ 410, ГНУ 440, ГНУ 814, ГНУ 361, ГНУ 301 и ГНУ 531 —	859
461. Објаснение за определување комисија за изработка на бирачки списоци во огранците на претпријатијата (погонот, градилиштето, работилиштето и слично) и за гласањето преку пошта за избирање работнички совети	860
Исправка на Правилникот за организацијата и работењето на Југословенскиот регистар на бродови — — — — —	861